



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 10 октомври 1962
Скопје
Број 33 Год. XVIII

Претплата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 динари
Жиро сметка број 802—11/1—698.

160.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изградба на инвестициони објекти, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 27 септември 1962 година.

У број 10
27 септември 1962 година
Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Изградбата на инвестициони објекти и изведување на инвестициони работи се врши според Основниот закон за изградба на инвестициони објекти (Основен закон), овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

Член 2

Изградбата на објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти се врши според овој закон доколку со него поинаку не е одредено.

Овој закон се применува и на изградбата на станбените згради и комуналните објекти непосредно сврзани со нив за потребите на Југословенската народна армија вон од воениот круг доколку нивната изградба не е регулирана со посебни прописи.

Овој закон не се однесува на објекти што ги изградуваат граѓани и граѓанско-правни лица.

Член 3

На изградбата на поедини видови објекти и на изведувањето на работи за кои постојат посебни републички закони, овој закон ќе се применува

само доколку со тие посебни закони не е регулирана односната изградба.

Член 4

Во смисла на овој закон:

помали инвестициони објекти односно помали работи — се објекти и работи чија претсметковна вредност не го поминува износот определен со поблизок пропис;

помала реконструкција на инвестиционен објект — е реконструкција со која не се менува основната функција на инвестициониот објект, односно неговата намена;

замена на дотрајали делови на конструкции и опрема е секоја замена на делови на конструкција односно опрема со конструкција односно опрема која не ги менува функцијата и изгледот на објектот;

итни работи се работи што се вршат со цел да се отстранат последиците на елементарни непогоди или поради обезбедување од такви непогоди.

Член 5

Во смисла на овој закон:

поголеми комунални објекти и поголеми објекти од општествен стандард се објектите чија претсметковна вредност го надминува износот определен со поблизок пропис;

помали објекти и работи на општествен стандард, помали станбени згради и помали комунални објекти се објектите чија претсметковна вредност не го поминува износот определен со поблизок пропис.

Член 6

Поблиски прописи за определување вредноста на објектите односно работите од член 4 алинеја 1 и член 5 донесува Извршниот совет.

II ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

1. Упростен елаборат

Член 7

За изградба на помал инвестиционен објект, за монтажа на опрема и за помала реконструкција на инвестициониот објект, инвеститорот може наместо инвестициона програма, да изработи упростен елаборат.

Член 8

Упростениот елаборат по правило содржи: опис на објектот со податоци за неговата намена и капацитет; карактеристики и претсметковна вредност на градежниот објект, инсталациите и опремата; податоци за економичноста на објектот и извори на финансиски средства.

Член 9

Упростениот елаборат го донесува органот надлежен за донесување на инвестициона програма според член 12 од Основниот закон.

Член 10

Инвеститорот е должен основните податоци од упростениот елаборат да му ги достави во рок од пет дена на органот на управата на околискиот народен одбор надлежен за областа во која спаѓа инвестициониот објект заради, евидентирање на инвестиционата изградба.

2. Одобрение за изградба**Член 11**

Со изградбата на инвестиционен објект и со изведувањето на работи на постоен инвестиционен објект како надградба, доградба и реконструкција кои можат да влијаат на стабилноста и безбедноста на објектот и на неговата непосредна околина, не може да се почне без одобрение за изградба односно за изведување.

Член 12

Одобрение за изградба не е потребно:

1. за замена на дотраени делови на конструкции и дотраена опрема;
2. за вршење на претходни и истражни работи за да се приберат податоци за изготвување на инвестициона програма;
3. за изведување на итни работи.

Изведувањето на работите од претходниот став инвеститорот е должен да го пријави на органот на управата надлежен за градежништво на народниот одбор на општината. Пријавувањето за работите од точка 1 и 2 се врши најмалку осум дена пред нивното почнување, а за работите од точка 3 веднаш по нивното почнување.

Член 13

Одобрение за изградба се издава за изведување на целостен инвестиционен објект односно работи или одделни објекти во состав на инвестиционен објект кои претставуваат производна односно употребна целина.

Член 14

Одобрение за изградба издава органот на управата надлежен за градежништво на народниот одбор на општината на чие подрачје се изградува инвестициониот објект.

Ако објектот се простира на подрачјето на две или повеќе општини на иста околина, одобрението за изградба го издава органот на управата надлежен за градежништво на народниот одбор на општината на чие подрачје претежно се простира инвестициониот објект во согласност со соодветните органи на управата на другите народни одбори на општините.

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво издава одобрение за изградба на објекти за кои Извршниот совет ќе определи дека се од општ интерес за Републиката.

Одобрението од претходниот став републичкиот орган на управата надлежен за градежништво го издава во согласност со републичкиот орган на

управата надлежен за соодветната стопанска област.

Член 15

Важноста на одобрението за изградба престанува ако изградбата не почне во рок од шест месеци од денот на неговото издавање.

По барање од инвеститорот, органот што го издал одобрението може да ја продолжи неговата важност најмногу уште за шест месеци.

Член 16

Копија од инвестиционо-техничката документација, со сите изменувања и дополнувања, врз основа на која е изграден инвестициониот објект се чува кај органот што го издал одобрението за изградба.

За инвестиционите објекти од општ интерес за Републиката (член 14) републичкиот орган на управата е должен да води евиденција на инвестиционо-техничка документација за објектите од областа за која е тој надлежен.

Член 17

Поблиски прописи за содржината и начинот на издавање одобрение односно пријава за изградба и за водење на евиденција донесува републичкиот орган на управата надлежен за градежништво.

3. Отстапување на изградба на објекти и изведување на работи и стручен надзор**Член 18**

Конкурсот за отстапување изградба на инвестиционен објект односно конкурсот за подобност на изведувачите може да се одржи ако се поднесени најмалку три понуди.

Инвеститорот не може да собира понуди од организациите кои не учествуваат во конкурсот за подобност на изведувачите.

Кога на конкурсот за подобност не се поднесени најмалку три понуди, инвеститорот е должен да распише конкурс за отстапување изградбата на објектот кој се смета како прв конкурс.

Член 19

Инвеститорот е должен конкурсот за отстапување изградбата на инвестициониот објект односно конкурсот за подобност на изведувачите да го објави во „Службен весник на НРМ“. Од денот на објавувањето до денот на одржувањето на конкурсот не може да помине помалку од 15 дена.

Член 20

Учеството на конкурсот за отстапување изградбата на инвестициониот објект инвеститорот може да го услови со полагање на кауција од понудувачите во висина до 1% од претсметковната вредност на објектот односно работата.

Член 21

Конкурсот за отстапување изградбата на инвестициониот објект односно конкурсот за подобност на изведувачите го спроведува комисијата што ја образува инвеститорот.

Член 22

Учесниците во конкурсот што сметаат дека нивните интереси се повредени поради тоа што конкурсот е спроведен спротивно на прописите, можат во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението за отстапување на изградбата, да изјават жалба до органот што го издал одобрението за изградба односно на кого му е поднесена пријавата за изградба. Жалбата се предава преку инвеститорот.

Член 23

Органот што го издал одобрението за изградба односно на кого му е поднесена пријава за изградба е должен да донесе решение во рок од 15 дена по приемот на жалбата.

Органот од претходниот став може да го поништи решението за отстапување на изградбата. Во тој случај ќе се смета дека конкурсот не е одржан.

Член 24

Инвеститорот е должен да постапи според одредбите за отстапувањето изградбата на инвестициониот објект и во случаите од член 55 од Основниот закон.

Член 25

Инвеститорот е должен да води постојан стручен надзор над изградбата на инвестиционите објекти и изведувањето на работи.

Член 26

Постојан стручен надзор инвеститорот не е должен да води при изградбата на инвестициони објекти и изведувањето на инвестициони работи за кои според овој закон не е потребно одобрение за изградба како и при изведувањето на помали инвестициони работи.

Надлежниот орган при издавањето на одобрение за изградба може со одобрението да му дозволи на инвеститорот да не води постојан стручен надзор и над изградбата на помали инвестициони објекти со едноставни конструктивни елементи.

Член 27

Стручниот надзор го врши лице кое е во постојан работен однос со инвеститорот и ги исполнува пропишаните услови за стручната спрема односно организација регистрирана за таква дејност.

Доколку на подрачјето на кое се изградува објектот не постои организација овластена за вршење надзор, инвеститорот може во согласност со органот што го издал одобрението за изградба, надзорот да го довери на лице кое има пропишана спрема.

Член 28

Организацијата односно лицето од претходниот член (надзорен орган) е должен да се грижи за правилната реализација на економско-техничката концепција на инвестиционно-техничката документација, за правилно пресметување на извршените работи и примена на постојните технички прописи.

Надзорниот орган има право да запре градба што се изведува спротивно на инвестиционно-техничката документација или постојните технички

прописи и за запирањето веднаш да ја извести надлежната техничка инспекција.

Член 29

Надзорниот орган односно организацијата што ја изведува изградбата може да му предложи на инвеститорот изменување и дополнување во инвестиционно-техничката документација ако со тоа се постигнува заштеда во изградбата, скратување на рокот за изградба, а тоа не влијае на стабилноста, функционалноста и намената на објектот.

Организацијата од претходниот став за усвоените предлози има право на награда.

Член 30

Изменување и дополнување на инвестиционно-техничката документација може да се врши во согласност со проектантската организација, инвеститорот и органот што го издал одобрението за изградба.

Член 31

Организацијата што ја изведува изградбата на инвестициониот објект односно инвестиционите работи, е должна да води градежна книга и градежен дневник.

Во градежната книга се внесуваат извршените количини по одделни позиции и фази на изградбата, а во градежниот дневник податоци за околностите и условите под кои се изведуваат работите.

Надзорниот орган ја оверува точноста на податоците внесени во градежната книга и градежниот дневник.

Член 32

Организацијата што ја изведува изградбата на инвестициониот објект е должна да го извести инвеститорот за грешките или пропустите во инвестиционно-техничката документација.

Член 33

Инвеститорот е должен да ја извести надлежната техничка инспекција за секој прекин на изградбата на инвестициониот објект.

Член 34

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за постапката за отстапувањето изградбата на инвестициони објекти и работи и за начинот на водењето на градежната книга и градежниот дневник.

4. Технички преглед**Член 35**

Објектите за кои според овој закон е потребно одобрение за изградба, подлежат на технички преглед.

Член 36

Технички преглед се врши кога инвестициониот објект е во целост завршен.

Технички преглед може да се врши и на одделни објекти што се во состав на инвестициониот објект односно на делови на објектот ако претставуваат засебна целина и можат самостојно да се употребуваат.

Член 37

Технички преглед се врши по барање од инвеститорот.

Барање за вршење на технички преглед може да поднесе и организацијата што ја извела изградбата на инвестициониот објект, ако инвеститорот не поднесе такво барање.

Член 38

Технички преглед врши по правило органот што го издал одобрението за изградба на инвестициониот објект односно органот на техничката инспекција.

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе пропише во кои случаи техничкиот преглед се врши преку комисија.

Член 39

Трошоците на комисијата за вршење на редовен технички преглед ги сноси инвеститорот.

По исклучок, трошоците за вршење на дополнителен преглед ги сноси изведувачот, ако до тоа дошло по негова вина.

Член 40

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за вршење на технички преглед.

5. Изградба на објекти и изведување на работи во сопствена режија

Член 41

Изградба на објекти и изведување на работи во сопствена режија се врши по пријава од инвеститорот.

Пријавата се поднесува до органот што го издал одобрението за изградба односно до органот на управата надлежен за градежништво на народниот одбор на општината ако според овој закон за тој вид работи не е потребно одобрение за изградба.

Пријавата се поднесува пред почнувањето со работите.

По исклучок, при изведувањето на итни работи, пријавата се поднесува веднаш по почнувањето со работите.

Член 42

Инвеститорот е должен кон пријавата да приложи докази дека ги исполнува условите од член 57 и 58 од Основниот закон.

Ако инвеститорот со прилозите од претходниот став, не докаже дека ги исполнува пропишаните услови, надлежниот орган на управата ќе донесе решение со кое ќе се забрани изградбата на објектот односно изведувањето на работи во сопствена режија.

Член 43

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за изградбата на објекти и изведувањето на работи во сопствена режија.

III ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД, СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

1. Инвестициона програма и упростен елаборат

Член 44

За изградбата на објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти, чиј инвеститор е општествено-правно лице, инвеститорот донесува инвестициона програма или упростен елаборат и техничка документација.

Член 45

Инвеститорот е должен да изработи инвестициона програма за изградба на:

1. поголем објект од општествен стандард;
2. станбена населба;
3. поголем комунален објект.

За изградба на останатите објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти што не се опфатени во претходниот став, инвеститорот може, наместо инвестициона програма, да изработи упростен елаборат.

Член 46

Инвестиционата програма по правило содржи: опис на објектот со податоци за неговата намена, капацитетот и оправданоста на изградбата; претсметковна вредност на градежниот објект, инсталациите и опремата; вредноста на претходните вложувања, извори на финансиски средства; анализи на основните показатели за корисноста на објектот; времетраењето на изградбата и инвеститорите на изградбата.

Член 47

Упростениот елаборат по правило ги содржи податоците од член 8 на овој закон, освен податоците за економичноста на објектот, наместо кои се даваат податоци за корисноста на објектот.

Член 48

Инвестициона програма односно упростен елаборат донесува органот надлежен според член 12 на Основниот закон.

Член 49

Инвеститорот е должен, основните податоци од инвестиционата програма односно упростениот елаборат да му ги достави во рок од пет дена на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за областа во која спаѓа објектот заради евидентирање на изградбата.

Член 50

За изработка на инвестициона програма односно упростен елаборат и за изработката на техничка документација се применуваат и одредбите од член 37—43, освен став 1 на член 40 од Основниот закон.

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за условите под кои може да се регистрираат организациите што се занимаат со изработка на техничка документација.

Член 51

Техничката документација, според природата на објектот, се состои од еден или повеќе проекти, односно делови како што се: проект за градежниот дел, проекти за инсталации, проект за урбанистичко решение и други проекти.

Проектите особено содржат: технички опис со образложение, ситуација со локација на објектот, геомеханички, хидролошки и други податоци, претметки, цртежи со потребни детали, предмет, претметка со опис на работите, спецификација како и посебни услови за изведување на објектот.

Техничките решенија во проектот треба да бидат во согласност со техничките прописи, со нормативите и постојните стандарди.

Кога техничките решенија дадени во проектот отстапуваат од решенијата во инвестиционата програма, или упростениот елаборат, за отстапувањата одлучува органот од член 12 од Основниот закон.

Член 52

Копија од техничката документација, со сите изменувања и дополнувања, врз основа на која е изграден објектот се чува кај органот што го издал одобрението за изградба.

2. Одобрение за изградба

Член 53

Кон изградба на објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти може да се пристапи откако ќе се прибави одобрение и се обезбедат финансиски средства за изградбата.

По исклучок одобрение за изградба не е потребно за изведување на итни работи.

Изведувањето на работите од претходниот став инвеститорот е должен да го пријави на органот на управата надлежен за градежништво на народниот одбор на општината веднаш по почнувањето со работите.

Член 54

Одобрение за изградба се издава за изведување на целостен објект како и за одделни објекти во станбена населба односно делови на комунални објекти кои претставуваат употребна целина.

Член 55

Издавањето на одобрение за изградба се врши според одредбите на член 20 и 21 од Основниот закон и член 14 и 15 од овој закон.

Член 56

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за содржината и начинот на издавање одобрение за изградба.

3. Отстапување на изградба на објекти и изведување на работи

Член 57

Отстапување на изградбата на објекти и изведување на работи како и стручниот надзор над изградбата се врши според одредбите на став 1, 2 и 3 на член 44, став 1 на член 45, член 46—55 од Основниот закон како и од одредбите на член 18—34 од овој закон, доколку со одредбите на овој оддел не е поинаку одредено.

Член 58

За отстапувањето на изградбата на објекти и изведувањето на работи за кои според овој закон се донесува упростен елаборат инвеститорот може да прибира понуди иако не е одржал конкурс за подобност на изведувачите (чл. 48 од Основниот закон).

Стручниот надзор над изградбата на објектите од претходниот став инвеститорот е должен да го обезбеди на еден од начините одредени во став 1 на член 27 од овој закон.

Органот што го издава одобрението за изградба на објектот може со одобрението за изградба да му дозволи на инвеститорот стручниот надзор да го врши преку овластено лице во смисла на став 2 на член 27 од овој закон.

Член 59

Инвеститорот може, по пат на непосредна спогодба, да ја отстапи изградбата на помали објекти и работи.

Стручниот надзор над изградбата на објектите од претходниот став инвеститорот е должен да го обезбеди на еден од начините одредени во член 27 од овој закон.

Член 60

Стопански организации можат во рамките на своето работење да изградуваат станбени згради и за пазарот.

На изградбата на објектите од претходниот став ќе се применува член 56 од Основниот закон.

Член 61

Републичкиот орган на управата надлежен за градежништво ќе донесе поблиски прописи за постапката за отстапување изградбата на објекти и работи и за начинот на водење градежна книга и градежен дневник.

4. Технички преглед

Член 62

Изградените објекти пред предавањето на употреба подлежат на технички преглед.

Технички преглед не се врши над објектите за кои според овој закон не е потребно одобрение за изградба (чл. 53).

Член 63

Техничкиот преглед се врши според одредбите на член 36—40 од овој закон и соодветните одредби од Основниот закон.

По исклучок, технички преглед може да се врши на одделни објекти во станбена населба односно делови за комунални објекти ако претставуваат засебна целина и можат самостојно да се употребуваат.

5. Изградба на објекти и изведување на работи во сопствена режија

Член 64

Инвеститорот може да изградува објекти и изведува работи во сопствена режија во следните случаи:

1. ако соодветниот вид на работи спаѓа во дејноста на инвеститорот;

2. ако изградува помали објекти или изведува помали работи;

3. ако изведува итни работи.

Член 65

Со изведување на работи во сопствена режија инвеститорот може да почне по поднесување на пријава до органот што го издал одобрението за изградба.

По исклучок при изведувањето на итни работи пријавата се поднесува веднаш по почнувањето со работите.

Член 66

За работите што инвеститорот ги изведува во сопствена режија се применуваат член 58 од Основниот закон, одредбите на член 41 до 43 од овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Член 67

Надзор над работата на инвеститорите и на другите учесници во изградбата на објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти во поглед примената на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, како и на другите технички прописи стандарди, вршат органите надлежни за работите на соодветните технички инспекции.

Надзорот се врши според одредбите на член 61 до 63 од Основниот закон.

IV КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап инвеститорот кој:

1. не му ги достави во предвидениот рок на надлежниот орган пропишаните основни податоци (член 10 и 49);
2. не го пријави отпочнувањето изградбата на објект односно изведувањето на работите во сопствена режија (член 41 и 65);
3. не го пријави изведувањето на работите за кои не е потребно одобрение за изградба (член 12 и 53 став 3);
4. не обезбеди стручен надзор во смисла на член 58 и 59 од овој закон;
5. не ја извести надлежната техничка инспекција за прекилот на изградбата на објектот (член 33 и 57);
6. при отстапување на изградба на објекти и изведување на работи од глава III од овој закон постапува спротивно на член 57 и 58 или неправилно ја спроведе постапката за конкурс.

За дејание од претходниот став ќе се казни одговорното лице кај инвеститорот со парична казна до 30.000 динари.

Член 69

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација која:

1. при изградбата на објект не води градежна книга и градежен дневник (член 37 и 57);
2. не го извести инвеститорот за грешките или пропустите на инвестиционо-техничката докумен-

тација односно техничката документација (член 32 и 57)

За дејание од претходниот став ќе се казни одговорното лице во стопанската организација со парична казна до 50.000 динари.

Член 70

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап инвеститорот ако пристапи кон изградба на објекти од општествен стандард, станбени згради и комунални објекти без прибавено одобрение за изградба и без обезбедени финансиски средства (член 53 став 1).

За дејание од претходниот став ќе се казни одговорното лице кај инвеститорот со парична казна до 50.000 динари.

Член 71

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација односно инвеститор кој врши изменување и дополнување на инвестиционо-техничката документација односно техничката документација спротивно на член 30 и 57 од овој закон.

За дејание од претходниот став ќе се казни лицето што ги извршило измените со парична казна до 20.000 динари.

V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за издавање и изведување градежни работи („Службен весник на НРМ“ бр. 19/56) и прописите донесени врз основа на него.

До донесувањето на поблиски прописи остануваат во сила доколку не се во спротивност со овој закон:

1. Правилник за начинот на издавање градежни работи во сопствена режија („Службен весник на НРМ“ бр. 34/56); и
2. Правилник за општите услови за изведување градежни работи („Службен весник на НРМ“ бр. 34/56).

Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

161.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за продолжување мандатот на народните одбори, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 септември 1962 година и на

седницата на Соборот на производителите, одржана на 27 септември 1962 година.

У број 11

27 септември 1962 година

Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Член 1

Мандатот на народните одбори на општините и околиите избрани на општите избори одржани во октомври односно ноември 1957 година се продолжува додека во согласност со новото уставно уредување не бидат избрани нови претставнички органи во општините и околиите.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

162.

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година, што Народното собрание на Народна Република Македонија го усвои на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 27 септември 1962 година.

У број 12

27 септември 1962 година

Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р. Александар Грличков, с. р.

ЗАКОН ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи по буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година изнесуваат:

— приходи — — — —	13.479.734.071 динари
— расходи — — — —	13.119.095.988 динари
— вишок на приходи — — — —	360.638.083 динари

Член 2

Вишокот на приходи од претходниот член се состои:

— од издвојувањето на 10% од приходите за посебната буџетска резерва 352.881.507 дин.
од останатиот вишок — — — 7.756.576 дин.

Член 3

Вишокот на приходите од претходниот член над износот од 250.000.000 динари што се внесени во буџетот на НР Македонија за 1962 година во износ од 110.638.083 динари се внесува во Резервниот фонд на Народна Република Македонија.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

163.

На основа член 43 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1962 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1961 ГОДИНА

I

Се одобрува завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на Народна Република Македонија за 1961 година, и тоа:

а) со состојба на извршувањето на вкупниот прилив и одлив на средствата во 1961 година:

	(во милиони дин.)
1. вкупни приходи — — — —	19.945
2. вкупни расходи — — — —	13.730
3. вишок на приходи — — — —	6.215

б) со состојба на билансот на фондот на ден 31 декември 1961 година, со

Вкупни средства — — — —	121.788
-------------------------	---------

од кои:

1. пласирани средства на фондот во кредити — — — —	114.688
2. остаток на неутрошени средства — — — —	7.100

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 0102-152/1

27 септември 1962 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Соборот на произво- Претседател
дителите, на Републичкиот собор,
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р.

164.

На основа член 157 став 4 и 5 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите, одржана на 27 септември 1962 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА
ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ
РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1961 ГОДИНА**

I

Завршната сметка на средствата на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд за 1961 година се утврдува како следува:

— Приходи	— — — —	динари 267.264.026
— Расходи	— — — —	динари 198.891.982
— Вишок на приходи	— — — —	динари 68.472.044

II

Вишокот на приходите над расходите во износ од 68.472.044 динари, се пренесува како средства на фондот за 1962 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

НАРОДНО СОБРАНИЕ

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 0102-152/3

27 септември 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Соборот на произво-
дителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

165.

На основа член 157 став 4 и 5 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1962 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ
РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1961 ГОДИНА**

I

Завршната сметка на Републичкиот резервен фонд за 1961 година, без средствата на заедничките резерви на стопанските организации, се утврдува како следува:

— Приходи	— — — —	динари 244.248.931
— Расходи	— — — —	динари 130.775.107
— Вишок на приходи	— — — —	динари 113.473.824

II

Доделените а непотрошени средства од овој фонд до крајот на 1961 година од одделни корисници во вкупен износ од 3,740.083 ќе можат да се користат во 1962 година.

III

Од остатокот на вишокот на приходите ќе се покрие вишокот на извршените расходи над остварените приходи по завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1960 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

НАРОДНО СОБРАНИЕ

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 0102-152/2

27 септември 1962 година

Скопје

Претседател

на Народното собрание,

Љупчо Арсов, с. р.

Претседател

на Соборот на произво-
дителите,

Борко Темелковски, с. р.

Претседател

на Републичкиот собор,

Киро Георгиевски, с. р.

166.

На основа член 123 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 27 септември 1962 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 27 септември 1962 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1961 ГОДИНА НА
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ (БУЏЕТСКИ)
ФОНДОВИ ШТО НЕМААТ ПОСЕБЕН ОРГАН
НА УПРАВУВАЊЕ**

I

Завршните сметки за 1961 година на републичките општествени (буџетски) фондови што немаат посебен орган на управување се утврдуваат како следува:

	(Во милиони)			
	Вкупно приходи	Вкупно расходи	Заков. орган и задол. ре- зерва	Свјазо на ме- уотрошени средства
1. Фонд за патишта	694,1	414,2	263,7	16,2
2. Фонд за истражу- вачки работи	128,3	114,0	12,8	1,5
3. Фонд за унапреду- вање на земјоделието	6,3	5,0	—	1,3
4. Фонд за унапреду- вање на шумарството	18,3	16,5	1,8	—
5. Фонд за води	23,4	23,4	—	—
Вкупно:	870,4	573,1	278,3	19,0

II

Износот на законското ограничување и задолжителната резерва кај фондовите под 1 и 2 од претходната точка ќе се планира во приходниот дел на финансискиот план на соодветниот фонд за 1962 година и ќе се користи во таа година.

Износот на задолжителната резерва на фондот под 4 од претходната точка ќе се употреби за намените утврдени во Одлуката за употребата на непотрошените средства на фондовите за унапредување на шумарството („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61).

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 0102-152/4
27 септември 1962 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Соборот на произво-
дителите, **Борко Темелковски, с. р.**
Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13390/1 од 29 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Горѓиевиќ Пандил**, роден на 23 мај 1928 година во село Требишта, НР Албанија, од татко **Горѓи** и мајка **Неда**, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ристовски**.

Промената се протегнува и на малолетните му деца **Горѓи** и **Љидија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (268)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15277 од 25 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на **Милевска Оливера**, родена на 17 август 1939 година во село Велестово, Охридска околина, од татко **Милевски Крсте** и мајка **Ратка**, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Савета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (269)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14954 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Пушоски Илија**, роден на 24 август 1935 година во село Лабуништа, Охридска околина,

од татко **Наум** и мајка **Марица**, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Настески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (270)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 14348 од 28 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Трајковска Даница**, родена на ден 12 јануари 1937 година во село Селце, Тетовска околина, од татко **Наке** и мајка **Севделина**, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Шерденковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (271)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15630 од 5 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Саки Султана**, родена на ден 9 јануари 1943 година во Скопје од татко **Сејди** и мајка **Гузела**, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Садикова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (272)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14923/1 од 12 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Пејковска Загорка**, родена на 7 септември 1939 година во Битола од татко **Горѓи** и мајка **Јелена**, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Марковска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (273)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14924/1 од 12 септември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на **Пејковски Павле**, роден на 12 октомври 1939 година во село Сопотница, Битолска сколија, од татко **Нове** и мајка **Мара**, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Марковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (274)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13393/1 од 31 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на **Јагуридовска Велика**, родена на 31 март 1947 година во село Бач, Битолско, од татко **Тодор** и мајка **Донка**, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (275)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14953 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на **Идризи Бегуша**, роден на 27 декември 1941 година во село Лабуништа, Охридска околина, од татко **Идризи Бахтијар** и мајка **Зелиха**, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Кадруша**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (276)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-14956 од 24 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Баткоски Митре, роден на 28 октомври 1942 година во село Вевчани, Охридска околија, од татко Баткоски Владе и мајка Дофа, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Димитар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (279)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-12381 од 28 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Наумовски Александар, роден на ден 14 октомври 1936 година во село Карамани, Битолска околија, од татко Ристо и мајка Мара, така што во иднина личното име ќе му гласи **Јовковски Алексо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (280)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 15431 од 31 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јованов Трајко, роден на ден 18 декември 1933 година во гр. Скопје, од татко Ангеле и мајка Марица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Даневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (281)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13392/1 од 17 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јанкуловски Спасе, роден на ден 13 мај 1946 година во село Палчиште, Битолска околија, од родители: татко Јанкуловски Крсте и мајка Ленка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Петре**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (282)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15280 од 28 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Танески Софе, роден на 8 март 1961 година во село Сланско, Охридска околија, од татко Танески Петре и мајка Ценка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Радослав**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (283)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10186/2 од 25 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Садик Авмет, роден на 6 август 1929 година во село Ростуша, Тетовска околија, од татко Садик и мајка Руждије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Махмут**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (284)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-15771 од 8 септември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Стојков Алексо, роден на 14 февруари 1943 го-

дина во Скопје, од татко Петар и мајка Луиза, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Александар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (285)

КОНКУРСИ

На основа член 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Началник на Одделението за комунални и станбени прашања — — — — — 1
2. Општински судија за прекршоци за општините: Идадија, Кале, Кисела Вода и Саат Кула — — — — — 2

УСЛОВИ:

За работното место под 1, кандидатите треба да имаат завршено висока, виша или средна стручна спрема со над 5 години практика на раководни места.

Под 2, кандидатите треба да имаат завршено правен факултет, виша управна школа или Управна школа на ДСВР, со над 3 години практика во управна струка.

Молбите со потребните документи, согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврди за работен стаж, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работните места. (1234)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 1077/1 од 1-III-1962 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, страна 8, ред. бр. 8, свеска I установата под назив: **Аптекарска станица**, со седиште во с. Богданци, Титоввелешко. Предмет на работењето на станицата е: набавува и изработува лекови и средства за лекување и заштита на здравјето и со нив го снабдува населението, здравствените и др. установи и општествени организации.

Аптекарската станица е основана со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 1724/1 од 28-IV-1959 година.

Орган надлежен за работите и задачите на станицата е Советот за народно здравје и социјална заштита на Народниот одбор на општината Богданци.

Со станицата управува управен одбор и советот на установата, а ќе ја потпишува управителот Ѓорѓе Филиповски.

Бр. 1077/1-62 од Народниот одбор на општината, Богданци. (1117)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на Народниот одбор на општината Богданци на страна 9, ред. бр. 9, свеска I е запишана установата под назив: Установа за чистота, зеленило и водовод, со седиште во Богданци. Предмет на работењето на установата е: одржување на чистотата, зеленилото и водоводот и др. во Богданци.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 3514/1 од 30-VII-1962 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Отсекот за општествени служби на НОО — Богданци.

Со установата управува управен орган, а ќе ја потпишува шефот на установата Таушанов Томо.

Од Народниот одбор на општината Богданци. (1118)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 8, страна 9 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Радиовце, Тетовско, донесена на 13-II-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Жеровјане со решението бр. 04-2488/1 од 15-V-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 1 не се менува.

Членот 2 не се менува.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3. што ќе уплати определена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 200 динари. Минимумот на задолжителната економска соработка со задругата е:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на површина од 2 хектари, на определена вредност од 10.000 динари;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина од 1 хектар или искажано во 30.000 динари;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од 20.000 динари;

4. купување на репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 5.000 динари;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и член 5б кој гласи:

„Работникот што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развикот на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 21 член. Во овој број влегуваат до една третина од членовите на задругата и до две третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони, односно дејности.

Работниците и службениците во задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.“

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развикот на задругата и ги утврдува, по предлог на погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето на задругата и за завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжување на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на УО на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и на другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот сојуз и други организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат и не се менуваат.

Членот 78 се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,
2. Резервен фонд и
3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 570/61. (1423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 103 страна 393 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Чатино“ од село Клиново, донесена на 10-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 03-2977 од 17-VIII-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 3 се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде: 1. секој полнолетен земјоделски производител: а) што ќе ги прифати правилата на задругата, б) што ќе се обврзе дека ќе оствари минимум економска соработка со задругата и в) што ќе уплати уписнина; 2. работник и службеник на задругата што се наоѓа во работен однос со истата.“

Членот 13 се менува и гласи:

„Минимумот на задолжителната економска (деловна) соработка што секој член на задругата е должен да ја оствари со задругата се одвива во следните взаемни економски односи:

1. соработка со задругата во земјоделско производство;
2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи и испорака на тие производи;
3. продажба на земјоделски производи на задругата.

Минимум задолжителна економска (деловна) соработка задругарот може да оствари ако исполни еден од условите предвидени со овој член, а во

висина на одредената задолжителна економска соработка (ст. 1 од овој член).

Член на задругата може да користи репродукционен материјал и земјоделски услуги од задругата доколку кооперира и контрахира земјоделско производство со задругата, сразмерно на висината на економската соработка што тој ќе ја оствари со задругата.

Економската соработка поединечно со секој член на задругата ќе биде регулирана со посебен договор“.

По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи:

„Секој член на задругата е должен:

1. да работи и придонесува за организационото јакнење на задругата, за јакнење на нејзината стопанска снага, како и да ги штити нејзините интереси и углед и 2. да одговара на своите обврски спрема задругата што произлегуваат од склучените договори, правилата, деловникот, одлуките на задружниот совет и управниот одбор на задругата“.

Членот 14 се менува и гласи:

„Секој член при стапувањето во задругата уплатува уписнина. Уписнината изнесува 200 динари. Уписнината се уплатува веднаш при зачленувањето во задругата односно со потпишувањето на пристапницата“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Собранието на задругата: 1. ги донесува правите правила на задругата при нејзиното основање; 2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата; 3. ја разгледува работата на задругата; 4. дава насоки за работата на задругата; 5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препорака на задружниот совет за нивното решавање.

Задружниот совет на задругата е должен да расправува за препораките на собранието на задругата и да донесува одлуки во врска со нив.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет на задругата се состои од 21 член.“

Во овој број влегуваат најмалку 10 работници и службеници од дејностите што непосредно ги обавува задругата и од самостојните погони“.

Членот 38 се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.“

Задружниот совет:

1. донесува измени на правилата на задругата;
2. донесува перспективен план за стопанскиот развој на задругата и ги утврдува, по предлог на погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините погони;

6. одлучува за висината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување на задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основањето на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот сојуз и на други организации;

12. решава за предлозите и за наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието.

Перспективниот план за стопанскиот развој, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони, мораат пред донесувањето да им се стават на увид на членовите на задругата, како и на работниците на здругата и на нејзините самостојни погони.

Ако во задружниот совет влегуваат сите членови на задругата и работниците на задругата и на нејзините самостојни погони (член 32 став 4), задружниот совет ги врши и работите од надлежностите на собрание на задругата“.

Членот 78 се менува и гласи:

„Задругата ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,
2. Резервен фонд и
3. Фонд за заедничка потрошувачка.“

Оваа одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од I-III-1961 год

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 629/61. (1436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 353, страна 935 е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата за гуми и чевли во Ѓорче Петров на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Борово“ од Борово, Вчков Киро, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на продавницата е назначен Стојанов Сане Киро. Тој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 18-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/61. (1432)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 85, страна 245 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието „Југопроект“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 959 од 18-X-1961 година е споено во новоформираното Проектантско претпријатие „План“, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 666/61. (1444)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 602, страна 421 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бирото за проектирање „Агропроект“ од Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 959 од 18-X-1961 год. е споено во новоформираното Проектантско претпријатие „План“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 665/61. (1445)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 672, страна 961 е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското претпријатие увоз-извоз „Кооператива“ од Скопје, Марковски Нестор Иван, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 16728/1 од 26-IX-1961 година е назначен Абдула Селим. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници: Еленовски Александар Лазар, секретар — правен референт, Џубалевски Лазар Стрезо, раководител на стопанско-сметководниот сектор и шефот на сметководството Стојковски Диме Златко, сметано од 27-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 662/61. (1446)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, страна 61 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство“ од село Ростуша, донесена на 3-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Маврово со решението бр. 04-1862 од 6-X-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 1 не се менува.

Членот 2 не се менува.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3. што ќе ги уплати определена уплатина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на улиснината од 250 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Како минимум на економска соработка според овие правила се смета:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на површина — хектари, на определена вредност — динари;
2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина — хектари или искажано во динари;
3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од 10.000 динари;
4. купување репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 10.000 динари и
5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и член 5б кој гласи:

„Работник што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;
2. дава препорака за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;
3. ја разгледува работата на задругата;
4. дава насоки за работата на задругата;
5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет се состои од 21—120 члена. Во овој број влегуваат $\frac{1}{3}$ од членовите на задругата и $\frac{2}{3}$ од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони, односно дејности.“

Работниците и службениците на задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел“.

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.“

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени и на правилата на задругата;
2. донесува перспективен план за развојот на задругата и ги утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за расподелба на чистиот приход и правилник за расподелба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на УО на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и на другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а, кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат за погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 642/61. (1461)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското мешано претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал“ од Скопје, Страхил Васковски, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување,

За в.д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 11136 од 1-XI-1961 год. Константин Т. Антонов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Сурмејан Аракел, сметано од 8-XI-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 687/61. (1452)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата во село Маруништа на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта, Охридска околија, и покрај досегашната дејност, ќе врши и трговија со рибарски материјали и прибор, спортски прибор, месни преработки, млински преработки, семенска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки, кибрит и прибор, дрогериска стока и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 485/61. (1479)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации е запишано следното: Се менува дејноста на Земјоделската задруга „Единство“ од село Долно Лакочереј, Охридска околија, и ќе гласи: производство на сурови тули по индустриски пат и продажба на истите, согласно со одлуката на Задружниот совет бр. 224/2 од 22-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 415/61. (1480)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1961 година под рег. бр. 2/60, свеска II е запишано следното: Се менува фирмата на Трговското претпријатие „Храна“ од Струга и ќе гласи: Трговско претпријатие на големо за снабдување со селскостопански производи, прехранбени и индустриски артикли „Снабдител“, со седиште во Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 430/61. (1486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 284, страна 1097 е запишано следното: Досегашниот потписник Вељановски Миле, директор, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Железничкото транспортно претпријатие од Гостивар со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 3824 од 8-VI-1961 година е назначен Перо Јанкуловски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Тренков Милан, пом. директор, сметано од 15-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 697/61. (1499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 328, страна 865 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 432 од 22-II-1961 година дејноста на Претпријатието за поправка на мерки и тегови и изработување на мерки — Скопје во иднина се проширува и со: а) ливење на разни метали; б) изработка на разни окови за столарија; в) изработка на разна метална галантерија, а со решението бр. 508 од 28-VI-1961 година на истата општина се проширува и со изработка на градежна браварија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 701/61. (1510)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 66, страна 259 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Земјоделската задруга „Нагоричко Поле“ од село Младо Нагоричане, Кумановска околија, Војо Гиевски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на задругата е назначен Спасовски Ристов Саво. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Милошевски Стојанов Коста, секретар, и стариот регистриран потписник в.д. управникот Благој Поповски, сметано од 8-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 688/61. (1500)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 18342/1 од 4-XI-1961 година Земјоделската задруга од Куманово е ставена под присилна управа.

За присилен управник е назначен Гито Цветковски од Куманово. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 11-XI-1961 година.

На досегашните потписници на задругата Трајко Доцев Димитриевски, управник, и Големиновски Јанко Трајан, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 694/61. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76, страна 305 е запишано следното: На досегашниот управник на Земјоделската задруга „Љуботен“ од село Вратница, Тетовско, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За управник на задругата е назначен Јордан Тасевски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Саво Милошевски, книговодител, сметано од 31-X-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 673/61. (1515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 69, страна 241 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Валандово под бр. 1843/1 од 10-VI-1961 год. Земјоделската задруга „11 октомври“ — Валандово е ставена под принудна управа. За принуден управник е назначен Сапунџиев А. Петар, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

На потписниците на задругата Петар Калковалиев и Васил Дончев им престанува правото за потпишување.

Со решението на Народниот одбор на општината Валандово под бр. 2832 од 21-IX-1961 година се симнува принудната управа над Земјоделската задруга „11 октомври“ од Валандово.

За управник на задругата е назначен Сапунџиев А. Петар. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Ристо Зајков, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 17-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 706/61. (1523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 227, страна 651 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 04-4214/1 од 1-XI-1961 година дејноста на Фабриката за огноотпорни материјали „Силика“ од Гостивар во иднина се проширува и со: експлоатација на кварцити и производство на огноотпорни материјали, столарски, лимарски, браварски и лабораториски услуги на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 695/61. (1526)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 194, страна 567, свеска I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Фабриката за чевли и папучи од Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 9460/1 од 26-V-1961 година е припоена кон Чевларската индустрија „Чик“ од Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 420/61. (1527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 215, страна 683 е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Чевларската индустрија „Чик“ од Куманово, директорот Милисав Маневски, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Тихомир

Стефановски, шеф на сметководството, сметано од 24-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 728/61. (1528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 159, страна 429 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-12056 од 27-X-1961 година фирмата на Претпријатието за метални и бакелитни производи „Металец“ од Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Металско претпријатие „Коце Металец“ од Скопје.

Исто така со горечитираното решение се проширува и дејноста на претпријатието и во иднина ќе биде: вршење на браварско-лимарски градежни услуги, производство на метални производи, метални и градежни конструкции, греење и климат уреди, изолација, конструкција за лифтови и нивното одржување, елоксажа и галванизација и сл.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 707/61. (1534)

СОДРЖИНА

	Страна
160. Указ за прогласување на Законот за изградба на инвестициони објекти — — — — —	429
Закон за изградба на инвестициони објекти — — — — —	429
161. Указ за прогласување на Законот за продолжување мандатот на народните одбори — — — — —	434
Закон за продолжување мандатот на народните одбори — — — — —	435
162. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година — — — — —	435
Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1961 година — — — — —	435
163. Одлука за одобрување завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на Народна Република Македонија за 1961 година — — — — —	435
164. Одлука за завршната сметка на средствата на заедничките резерви на Републичкиот резервен фонд за 1961 година — — — — —	436
165. Одлука за завршната сметка на Републичкиот резервен фонд за 1961 година — — — — —	436
166. Одлука за завршните сметки за 1961 година на републичките општествени (буџетски) фондови што немаат посебен орган на управување — — — — —	436